



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 1 февруари 1996
Скопје

Број 6

Год. LII

Аконтацијата за 1996 година изнесува
6.000 денари. Овој број чини 300
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

99.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 52/91), Претседателот на Република Македонија донесе

УКАЗ

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МИСИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Се поставува

I

Јован Теговски, вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Белгија, за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Мисијата на Република Македонија при Европската Унија со седиште во Брисел.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 31
23 јануари 1996 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

100.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 52/91), Претседателот на Република Македонија донесе

УКАЗ

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА КОРЕА

Се поставува

I

Д-р Владимир Петковски, вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Народна Република Кина, за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Демократска Народна Република Кореа со седиште во Пекинг.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 32
23 јануари 1996 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

101.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 52/91), Претседателот на Република Македонија донесе

УКАЗ

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

Се поставува

I

Д-р Ѓорѓи Спасов, вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Бугарија, за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Молдова.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 33
24 јануари 1996 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

102.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 24 јануари 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ

1. Се разрешува од функцијата судија на Окружниот стопански суд во Скопје

Љубомир Крстевски, поради исполнување услови за старосна пензија

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-255/1
24 јануари 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

103.

Врз основа на член 41 став 1 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ број 36/95), на предлог на општата седница на Врховниот суд на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 24 јануари 1996 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИТЕ ВО ОСНОВНИТЕ СУДОВИ

I

Бројот на судиите, вклучувајќи ги и претседателите, во основните судови во Република Македонија, се определува и тоа:

1. Основен суд Берово	6
2. Основен суд Битола	32
3. Основен суд Винаца	5
4. Основен суд Гевгелија	18
5. Основен суд Гостивар	20
6. Основен суд Дебар	7
7. Основен суд Делчево	6
8. Основен суд Кавадарци	18
9. Основен суд Кичево	17
10. Основен суд Кочани	18
11. Основен суд Кратово	5
12. Основен суд Крива Паланка	9
13. Основен суд Куманово	32
14. Основен суд Крушево	5
15. Основен суд Неготино	7
16. Основен суд Охрид	20
17. Основен суд Прилеп	27
18. Основен суд Радовиш	12
19. Основен суд Ресен	5
20. Основен суд Свети Николе	6
21. Основен суд Скопје I Скопје	81
22. Основен суд Скопје II Скопје	76
23. Основен суд Струга	17
24. Основен суд Струмица	27
25. Основен суд Тетово	32
26. Основен суд Титов Велес	20
27. Основен суд Штип	24

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-253/1
24 јануари 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

104.

Врз основа на член 2 и 3 од Законот за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на РМ“ бр. 24/92, 32/92, 83/92 и 78/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗНОСОТ НА ПРЕМИЈАТА ЗА МЛЕКОТО ВО 1996 ГОДИНА

1. За произведено и предадено млеко во млекарница, за произведено и преработено млеко од страна на претпријатијата и другите правни лица од подрачјето на Република Македонија во текот на 1996 година се ис-

платува премија во износ од 3,00 денари по еден литар млеко, сведено на квалитетот на кравјото млеко.

2. Премијата од точка 1 се исплатува за кравјо и козјо млеко кое содржи најмалку 3,2% и овчо млеко кое содржи најмалку 6,0% млечна маст. Ако млекото содржи поголем процент на млечна маст (кравјото и козјото до 4,2% и овчото до 8,5%), износот на премијата сразмерно се зголемува.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-154/1
22 јануари 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

105.

Врз основа на член 2 и 3 од Законот за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на РМ“ бр. 24/92, 32/92, 83/92 и 78/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕМИЈА НА ШЕКЕРНА РЕПА ОД РОДОТ ВО 1996 ГОДИНА

1. За откупените количини шеќерна репа од родот во 1996 година, произведени во Република Македонија се исплатува премија во висина од 20% од откупената цена на шеќерната репа.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-156/1
22 јануари 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

106.

Врз основа на член 2 и 3 од Законот за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на РМ“ бр. 24/92, 32/92, 83/92 и 78/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕМИЈА НА СОНЧОГЛЕД И МАСЛОДАЈНА РЕПКА ОД РОДОТ ВО 1996 ГОДИНА

1. За откупените количини на сончоглед и маслодајна репка од родот во 1996 година произведени во Република Македонија се исплатува премија во висина од 25% од откупената цена на сончогледот и 20% од откупената цена на маслодајната репка.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-155/1
22 јануари 1996 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија
Бранко Црвенковски, с.р.

107.

Врз основа на член 17-б од Законот за промет со земјишта и згради („Службен весник на РМ“ бр. 36/75, 41/75, 10/79, 51/88, 38/91 и 4/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРОМЕТ СО ЗАМЕНА НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ****Член 1**

Се врши замена на правото на користење на деловна просторија која се наоѓа на граничниот премин „Блато“ на КП бр. 640/1 во местото викано „Пешкопејски пат“ заведена во ПЛ бр. 122 за КО Баниште – Дебар со површина од 16 м², на која носител на права е Република Македонија, со деловна просторија во површина од 30 м² која се наоѓа на ул. „Б. Единство“ бр. 144 1/1, изградена на КП бр. 2152 и КП бр. 2162 заведена во ПЛ бр. 226 за КО Дебар, сопственост на Стопанска банка – Филијала Дебар.

Член 2

Договорот за замена на правото на користење на недвижностите од членот 1 на оваа одлука ќе го склучи министерот за финансии.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-848/4
22 јануари 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

108.

Врз основа на член 96 став 3 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“, бр. 44/95) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“, бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25 декември 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЦЕНТАР – СКОПЈЕ**

1. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Кочо Рацин“ – Скопје се именуваат:

Владо Митревски, директор на ТП „Херц“
Стојанка Ристевска, инд. работодавен орган на РО за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „Кочо Рацин“ – Скопје

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Гоце Делчев“ – Скопје се именуваат:

д-р Зоран Стојановски, професор на Филозофскиот факултет во Скопје

Вера Туцарова, педагог во ОУ „Димитар Миладинов“ – Скопје

3. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Јохан Хајрих Песталоци“ – Скопје се именуваат:

Иванчо Вучевски, приватен стопанственик
Климе Кајмаковски, доктор на стоматологија, вработен во Здравствениот дом „Илидија“ – Скопје

4. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Коле Неделковски“ – Скопје се именуваат:

Љупка Будимова, секретар на Детскиот културен центар „Карпош“ – Скопје

Кирил Бабаков, економист во пензија

5. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Димитар Миладинов“ – Скопје се именуваат:

Снежана Јанкуловска, психолог во ОУ „Кочо Рацин“ – Скопје

Мирјана Поповска, педагог во ОУ „Коле Неделковски“ – Скопје

6. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје се именуваат:

Русанка Страшевска, педагог во УСО „Зеф Љуш Марку“ – Скопје

Мирко Стефановски, секретар на Градската КПЗ – Скопје

7. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Телефејуз“ – Скопје се именуваат:

Ерол Хајредини, новинар во Редакцијата на НИП „Нова Македонија“ – Скопје

Илиаз Абдулаху, директор на ОУ „Даме Груев“ – Скопје

8. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Лирија“ – Скопје се именуваат:

Мехди Рахмани, потпретседател на Собранието на општината Центар – Скопје

Мухиедин Сејфулаи, наставник во ОУ „26 јули“ – Скопје

9. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Цветан Димов“ – Скопје се именуваат:

Лефа Прентовска, директор на ОУ „Кочо Рацин“ – Скопје

Марица Величковска, педагог во ОУ „Гоце Делчев“ – Скопје

10. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Даме Груев“ – Скопје се именуваат:

Весна Дамчевска-Илиевска, психолог во ОУ „Јане Сандански“ – Скопје

Бујар Азизи, професор во УСО „Зеф Љуш Марку“ – Скопје

11. За членови на Училишниот одбор на ОУ „11 Октомври“ – Скопје се именуваат:

Рајна Ставревска, професор во ОУ „Димитар Миладинов“ – Скопје

Гордана Касва, самостоен соработник во Одделението за кадровски и персонални работи во Владата на Република Македонија

12. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Јане Сандански“ – Скопје се именуваат:

Митре Илиевски, вработен во Јавното претпријатие Македонски железници – Скопје

Енвер Мифтари, наставник во ОУ „Никола Вапцаров“ – Скопје

13. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2500/33
25 декември 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

109.

Врз основа на член 96, став 3 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25 декември 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КАРПОШ – СКОПЈЕ**

1. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Христијан Тодоровски-Карпош“ – Скопје се именуваат:

– Загорка Георгиевска, дипл. правник, вработена во Собранието на општина Карпош – Скопје

- Олга Попова, професор во УСО „Орце Николов“ – Скопје
- 2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Вера Циривири-Трена“ – Скопје се именуваат:
 - Марија Хрват, педагог во ОУ „Јан Амос-Коменски“ Скопје
 - Руска Карановиќ, дипл. правник, вработена во Собранието на општина Карпош-Скопје
- 3. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Лазо Трповски“ – Скопје се именуваат:
 - Томе Каранфиловски, дипл. правник, вработен во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – ОЕ Карпош – Скопје
 - Љубе Бишковски, вработен во ОУ „Ѓорче Петров“ – Скопје
- 4. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Петар Поп Арсов“ – Скопје се именуваат:
 - Јордан Дудевски, наставник во ОУ „11 Октомври“ – Скопје
 - Анита Шојчева, дипл. правник, вработена во ПП „Ирена“ – Скопје
- 5. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Војдан Чернодрински“ – Скопје се именуваат:
 - Томе Ѓурчилов, дипл. правник, вработен во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина
 - Мице Мицевски, професор во ГУЦ „Здравко Цветковски“ – Скопје
- 6. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Владо Тасевски“ – Скопје се именуваат:
 - Аргилула Санева, индивидуален работорговец орган на РО за згрижување, воспитание и образование „Пролет“ – Скопје
 - Наташа Бундалевска, дипл. економист, вработена во Министерството за стопанство – ОЕ – Карпош – Скопје
- 7. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Јан Амос Коменски“ – Скопје се именуваат:
 - Јадранка Кунгуловска, дипл. правник, вработена во Собранието на општината Карпош – Скопје
 - Мариета Петроска, педагог во ОУ „Вера Циривири-Трена“ – Скопје
- 8. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Братство“ – Скопје се именуваат:
 - Тонка Дилевска, просветен работник во пензија
 - Емин Рустеми, професор во УСО „Зеф Љуш Марку“ – Скопје
- 9. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Димо Хаџи Димов“ – Скопје се именуваат:
 - Славка Павловска, дипл. економист, вработена во Министерството за финансии – ОЕ – Центар – Скопје
 - Видо Цветковски, педагог во ОУ „Х.Т. Карпош“ – Скопје
- 10. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Моша Пијаде“ – Скопје се именуваат:
 - д-р Новица Велјановски, вработен во Институтот за национална историја – Скопје
 - Трајан Николовски, наставник во ОУ „Братство“ – Скопје
- 11. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Мирче Ацев“ – Скопје се именуваат:
 - Мице Мицевски, професор во ГУЦ „Здравко Цветковски“ – Скопје
 - Василка Тошева, педагог во ОУ „Моша Пијаде“ – Скопје
- 12. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Ѓорче Петров“ – Скопје се именуваат:
 - Димитар Клифов, адвокат
 - Лидија Перчинкова, психолог во ОУ „Лазо Трповски“ – Скопје
- 13. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Страшо Пинџур“ – Скопје се именуваат:
 - Ратко Боцевски, адвокат

- Милан Момировски, психолог во ОУ „Аврам Писевски“ – с. Бардовци
- 14. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Тихомир Милошевски“ – с. Ново Село се именуваат:
 - Чедо Шопкиќ, дипл. економист, с. Вучидол
 - Стефан Стојановски, професор во УСО „Зеф Љуш Марку“ – Скопје
- 15. За членови на училишниот одбор на ОУ „Јоаким Крчовски“ – с. Волково се именуваат:
 - Љубе Ристевски, наставник во ОУ „Страшо Пинџур“ – Скопје
 - Благоја Блажевски, социолог во ОУ „Емин Дураку“ с. Буковиќ
- 16. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Фаик Коница“ – с. Радуша се именуваат:
 - Хемзи Џафери, инженер од с. Радуша
 - Хасан Рамадани, професор во УСО „Зеф Љуш Марку“ – Скопје
- 17. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Бајрам Шабани“ – с. Ковдово се именуваат:
 - Агим Фазлиу, професор во УСО „Зеф Љуш Марку“ – Скопје
 - Хазби Нуредини, ПДП „Врела Пром“
- 18. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Дрита“ – с. Рашче се именуваат:
 - Имер Јакупи, наставник во ОУ „Сами Фрашери“ – с. Глумово
 - Мустафа Бериша, вработен во ГП „Гранит“ – Скопје
- 19. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Борис Кидрич“ – с. Сарај се именуваат:
 - Баки Бакиу, пензионер
 - Ризван Сулејмани, републички инспектор за труд во Министерството за труд и социјална политика – ПЕ – Карпош – Скопје
- 20. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Сами Фрашери“ – с. Глумово се именуваат:
 - Џељал Јакупи, наставник во ОУ „Ибе Паликуќа“ – с. Бојане
 - Удан Ахмети, од с. Буковиќ
- 21. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Емин Дураку“ – с. Буковиќ се именуваат:
 - Махир Зибири, вработен во МРТВ
 - Ариф Шабани, вработен во П.П. „Еренику Комерц“
- 22. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Ибе Паликуќа“ – с. Бојане се именуваат:
 - Беџет Беџети, републички инспектор за труд во Министерството за труд и социјална политика – ПЕ – Кисела Вода – Скопје
 - Хамит Бакиу, наставник во ОУ „Сами Фрашери“ – с. Глумово
- 23. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Аврам Писевски“ – с. Бардовци се именуваат:
 - Лујза Николовска, професор во ДУЦ „Ѓорѓи Димитров“ – Скопје
 - Милка Ивановска, вработена во ОУ „Димо Хаџи Димов“ – Скопје
- 24. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2500/34
25 декември 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Цвешковски, с.р.

110.

Врз основа на член 96, став 3 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25 декември 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА – СКОПЈЕ**

1. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Григор Прличев“ – Скопје се именуваат:

– Александра Масин, советник во Педагошкиот завод на Македонија

– Марија Карџовска, индивидуален работодаден орган на РО за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „Детска радост“ – Скопје

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Стив Наумов“ – Скопје се именуваат:

– Мирослава Маринковиќ, наставник во ОУ „Григор Прличев“ – Скопје

– д-р Гоце Василевски, професор на Земјоделскиот факултет во Скопје

3. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Вера Јоџиќ“ – Скопје се именуваат:

– Катерина Василевска, стручен соработник во Секретаријатот за образование на Град Скопје

– Славчо Хаџи-Арсов, референт во Заводот за платен промет

4. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Наум Наумовски-Борче“ – Скопје се именуваат:

– Мирослав Бошковски, професор во ЕТУЦ „Михајло Пупин“ – Скопје

– Никола Спасовски, вработен во ЈП за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија „Електростопанско на Македонија“

5. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Његош“ – Колонија-Идризово се именуваат:

– Слободан Цартовски, професор во ЕМУЦ „Никола Тесла“ – Скопје

– Крсте Василевски, советник во Педагошкиот завод на Македонија

6. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Крум Тошев“ – с. Трубарево се именуваат:

– Јордан Илиевски, заменик директор на АСУЦ „Боро Петрушевски“ – Скопје

– Драгица Муцевска, директор на ОУ „Вера Јоџиќ“ – Скопје

7. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Кочо Рацин“ – с. Петровец се именуваат:

– Љубе Стојковски, советник во Педагошкиот завод на Македонија

– Трајко Ангелов, професор во Центарот за образование на кадри за областа на безбедноста

8. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Братство Единиство“ – с. Коњари се именуваат:

– Љубе Јовановски, директор на ОУ „Гоце Делчев“ – нас. Илинден

– Насер Амети, новинар во МРТВ

9. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Гоце Делчев“ – нас. Илинден се именуваат:

– Драган Николовски, дипл. економист

– Благоја Атанасовски, комерцијалист во „Интекс“ – Скопје

10. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Ристо Крле“ – с. Кадино се именуваат:

– Ѓочо Ѓориќ, дипл. економист, на работа во „Техно-метал Вардар“ – Скопје

– Антонио Делиниколов, член на Извршниот одбор при Собранието на општина Гази Баба – Скопје

11. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Браќа Миладиновци“ – с. Миладиновци се именуваат:

– Јовица Стефановски, советник во Педагошкиот завод на Македонија

– Нешо Станојковски, инж. технолог во ФАС „11-ти Октомври“ – Скопје

12. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Крсте Мисирков“ – нас. Маџари II се именуваат:

– Светлана Брашнарска, советник во Педагошкиот завод на Македонија

– Слободанка Павлова, заменик на директорот на ОУ „25 Мај“ – нас. Сингелиќ

13. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Кирил и Методиј“ – с. Стајковци се именуваат:

– Крсто Трпковски, вработен во Министерството за внатрешни работи

– Добре Ѓорѓиев, новинар во МРТВ

14. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Дане Крапчев“ – Скопје се именуваат:

– Лилјана Ѓорѓиоска, советник во Педагошкиот завод на Македонија

– Добре Маџоски, вработен во „Застава промет“ – Скопје

15. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Наум Охридски“ – с. Булачани се именуваат:

– Александар Домлевски, директор на ОУ „Григор Прличев“ – Скопје

– Ангеле Стаменковски, секретар на Собранието на општината Гази Баба – Скопје

16. За членови на Училишниот одбор на ОУ „25 Мај“ – нас. Сингелиќ се именуваат:

– Миле Величковски, директор на ОУ „Крум Тошев“ – с. Трубарево

– Беќири Музаферм, советник во Педагошкиот завод на Македонија

17. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Маршал Тито“ – с. Арачиново се именуваат:

– Чедомир Поповски, директор на ОУ „Стив Наумов“ – Скопје

– д-р Аслан Селмани, професор на Природноматематичкиот факултет во Скопје

18. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Бајрам Шабани“ – с. Грушино се именуваат:

– Наим Ајдари, наставник во ОУ „Маршал Тито“ – с. Арачиново

– Иса Зекири, наставник во ОУ „Борис Кидрич“ – с. Сарај

19. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 17-2500/35

25 декември 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија

Бранко Црвенковски с.р.

111.

Врз основа на член 96, став 3 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25 декември 1995 година донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОДДЕЛНИ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЧАИР – СКОПЈЕ**

1. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Живко Брајковски“ – Скопје се именуваат:

– Милош Макревски, наставник во ОУ „Климент Охридски“ Скопје

– Незир Ејупи, наставник во ОУ „Лирија“ – Скопје

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Лиман Каба“ с. Љуботен се именуваат:

– Велко Ристовски, граѓанско лице на служба во АРМ

– Тефик Љусјани, одборник во Собранието на општината Чаир – Скопје

3. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Михаљ Грамено“ с. Брест се именуваат:

– Исмет Салиху, наставник во ОУ „Маршал Тито“ – с. Арачиново

– Драги Ставревски, советник во Педагошкиот завод на Македонија

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.17-2500/36

25 декември 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

112.

Врз основа на член 96, став 3 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр.44/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25 декември 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ „НЕЦАТИ ЗЕКИРИЈА“ С. КОЦАЦИК – ДЕБАР

1. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Нецати Зекирија“ – с. Коцацкик – Дебар се именуваат:

– Гоце Јакшевски, општински јавен правобранител – Дебар

– Изет Шемши, раководител на Службата за општи и правни работи при ХЕЦ „Шпилје“ – Дебар

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2500/37

25 декември 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

113.

Врз основа на член 14 од Законот за гаранција на Република Македонија за депонираните девизни влогови на граѓаните и за обезбедување на средства и начин за исплата на депонираните девизни влогови на граѓаните во 1993, 1994, 1995 и 1996 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/93, 70/94 и 65/95), министерот за финансии донесува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИСПЛАТА НА ДЕНАРСКИ СРЕДСТВА ОД ДЕПОНИРАНИТЕ ДЕВИЗНИ ВЛОГОВИ НА ГРАЃАНИТЕ

1. Во Упатството за начинот и постапката за исплата на денарски средства од депонираните девизни

влогови на граѓаните („Службен весник на Република Македонија“, бр. 36/93, 54/93, 70/93, 2/95 и 26/95), во точка 1, зборовите: „1993, 1994 и 1995 година“ се заменуваат со зборовите: „1993, 1994, 1995 и 1996 година“.

2. Во точка 2 зборовите: „1993, 1994 и 1995 година“ се заменуваат со зборовите: „1993, 1994, 1995 и 1996 година“, а во алинеја 8 сврзникот „и“ се брише и по неа се додава нова алинеја 9 која гласи:

„плаќање за откуп на денарски побарувања, кои со Законот за санација и реконструкција на дел од банките во Република Македонија и се пренесени на Агенцијата за санација на банка“.

Досегашната алинеја 9, станува алинеја 10.

3. Во точка 3, став 1 потточка б) зборовите: „фактура од претпријатието за погребни услуги, умреница, како и фактура за транспортни трошоци, доколку лицето е умрено надвор од местото на погребувањето“ се заменуваат со зборовите: „умреница која се доставува во банката најдоцна во рок од 60 дена од денот на издавањето на умреницата“.

Во ставот 1 по потточка ж) се додава нова потточка з) која гласи:

„з) за намената од точка 2 алинеја 9 – писмена согласност помеѓу Агенцијата за санација на банка и претпријатието должник односно одлука за продажба на денарски побарувања донесена од страна на Агенцијата за санација на банка“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„За намените од алинеи 1,3,4 и 5 на точка 2 од ова упатство, денарската противвредност банките ја преведуваат на продавачот на лекови и медицински помагала, на здравствената односно високообразовна установа, банка односно претпријатие, а за намените од алинеите од 6 до 9 банките ги намалуваат девизните штедни влогови на граѓаните и за тој износ издаваат потврда на сопственикот на девизиот штеден влог. За намената од алинеја 2 денарската противвредност банките ја исплатуваат во готово на штедачите. Потврдата што банките ја издаваат за намените од алинеите од 6 до 8 се издава на образец 1 а за намената од алинеја 9 на образец 2 и се составен дел на ова упатство.“

4. Во точка 4 по ставот 4 се додаваат 2 нови става 5 и 6 кои гласат:

„Депонираните девизни средства за намената од точка 2, алинеја 9 на ова упатство може да ги користи граѓанинот – сопственик на депонираниот девизен влог, друго физичко лице и правното лице чии што денарски побарувања се пренесени на Агенцијата за санација на банка.“

Граѓанинот сопственик на депонираниот девизен влог дава изјава во банката во која му се води депонираниот девизен влог со која ги отстапува средствата од својот девизен влог на друго физичко односно правно лице за плаќање за откуп на денарски побарувања пренесени на Агенцијата за санација на банка. Изјавата се пополнува на образец број 2а кој е составен дел на ова упатство“.

5. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-8250/4-95
25 јануари 1996 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Јане Миљовски, с.р.

Образец број 1

назив на банката
Број _____

место и датум

П О Т В Р Д А

за употребени девизни средства од депониран девизен штеден влог по член 8, став 1, алинеи 6,7 и 8 од Законот за гаранција на Република Македонија, за депонирани-те девизни влогови на граѓаните и за обезбедување на средства и начин на исплата на депонираните девизни влогови на граѓаните во 1993, 1994, 1995 и 1996 година

1. Се потврдува дека лицето _____ со стан на улица _____, број _____ од _____, со лична карта број _____ ЕМБ _____, издадена од _____, кај оваа банка на ден _____ употреби девизни средства од депониран штеден влог број _____ за измирување на обврска по решение број _____ издадено од _____ за следниве намени:

	Валута ознака	Износ во нарска противвредност	Во ДЕМ
а) плаќање на данок на прмет на недвижности и права по решение број _____ од органот за приходи од _____ издадено на _____	_____	_____	_____
б) плаќање на обврски по основ на царини и други увозни давачки за увезена стока по решение број _____ на Царинарница _____ издадено на _____	_____	_____	_____
в) плаќање на со закон пропишаните обврски со интерните акции согласно изјава број _____ на _____	_____	_____	_____

2. Оваа потврда е составена во 4 примероци, по еден за штедачот, органот на управата односно претпријатието, Народната банка на Република Македонија и банката.

3. Оваа потврда лицето од точка 1 може да ја употреби само како доказ за намирување на обврски по точка _____ од оваа потврда.

(име и презиме на сопственикот-
полномошникот на девизниот влог)

печат и потпис на овластено лице на
банката

Образец број 2

назив на банката
 Број _____

место и датум

П О Т В Р Д А

**за употребени девизни средства од депониран девизен
 штеден влог за откуп на денарски побарувања кои со
 Законот за санација и реконструкција на дел од банките
 во Република Македонија и се пренесени на Агенцијата
 за санација на банка**

1. Се потврдува дека врз основа на писмената согласност помеѓу
 Агенцијата за санација на банка и претпријатието должник број _____ односно
 одлука на Агенцијата за санација на банка за продажба на денарските побарувања
 на трети лица број _____ од _____,

а) Правното лице _____ со
 адреса _____, матичен број _____
 шифра на дејност _____,

б) физичкото лице _____, со
 стан на улица _____, број _____ од _____
 _____, со лична карта број _____
 ЕМБ _____, издадена од _____,
 кај оваа банка на ден _____ употреби девизни
 средства од депониран штеден влог број _____ на име
 плаќање за откуп на денарски побарувања кои со Законот за санација и
 реконструирање на дел од банките во Република Македонија и се пренесени на
 Агенцијата за санација на банка, и тоа:

_____	_____	ДЕМ
валута	денарска противвредност	
_____	_____	ДЕМ
валута	денарска противвредност	
_____	_____	ДЕМ
валута	денарска противвредност	

ВКУПНО: _____

2. Оваа потврда е составена во 4 примероци, по еден за штедачот,
 Агенцијата за санација на банка, претпријатието и банката.

3. Оваа потврда може да се употреби само како доказ за извршување на
 откуп на денарски побарувања пренесени на Агенцијата за санација на банка.

(име и презиме на сопственикот-
 полномошникот на девизниот влог)

печат и потпис на овластено лице на
 банката

Образец број 2а

ИЗЈАВА

Од _____, со стан на
улица _____, број _____, од _____
_____, со лична карта број _____ ЕМБ _____
издадена од _____ сопственик (ополномоштено
лице) на депонирана девизна сметка - девизна штедна книшка, што се води кај
_____ банка,
број _____

Изјавувам под материјална и кривична одговорност дека сум согласен-а,
банката да блокира и издаде потврда на износ од:

_____	_____	ДЕМ
валута	денарска противвредност	
_____	_____	ДЕМ
валута	денарска противвредност	
_____	_____	ДЕМ
валута	денарска противвредност	
ВКУПНО: _____	_____	_____

пресметана на денот на издавање на потврдата со примена на среден курс по
курсната листа на Народната банка на Република Македонија, за плаќање за откуп
на денарски побарувања кои со Законот за санација и реконструкција на дел од
банките во Република Македонија и се пренесени на Агенцијата за санација на
банка согласно писмената согласност помеѓу Агенцијата и претпријатието
должник број _____ односно одлука на Агенцијата за санација на банка за
продажба денарските побарувања на трети лица бр. _____ од _____.

ИЗЈАВИЛ,

за Банката (име и презиме на овластеното
лице пред кое е потпишана изјавата)

Име и презиме

ПОТПИС

Во _____

114.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 17 јануари 1996 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 8 став 2, член 9, член 10 и член 14 во делот кој гласи: „Во спротивно, солидарно одговара за плаќање на авторскиот надоместок и за доставување на програмата“ – од Правилникот за надоместоците за јавно изведување и соопштување музички дела во јавноста („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/92, 3/93, 35/93, 60/93 и 17/94), донесен од Сојузот на композиторите на Македонија.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по поднесена иницијатива од АД „Охридтурист“ од Охрид, со Решение У.бр.287/95 од 29 ноември 1995 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 8 став 2, член 9, член 10 и член 14 во делот кој гласи: „Во спротивно, солидарно одговара за плаќање на авторскиот надоместок и за доставување на програмата“ од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нивната согласност со Уставот и Законот за авторското право.

4. Судот на седницата утврди дека според член 8 став 1 од Правилникот се определува обврска за корисникот да доставува точни податоци кои служат како основа за утврдување и распределба на авторскиот надоместок, а според ставот 2 од овој член, доколку корисникот не ги достави податоците, висината на надоместокот се утврдува во износ зголемен за 50%.

Според член 9 од Правилникот ако се утврди дека музичкото дело е користено без претходна дозвола (член 27 став 3 и 4 од Законот за авторското право), висината на надоместокот се утврдува во двоен износ. Според член 10 од Правилникот ако музичките дела се користени без претходна дозвола (неовластено користење) и ако за таквото користење е предвиден надоместок во месечен паунален износ, ќе се смета дека делата се користени во текот на целиот месец во кој е утврдено неовластено користење, без оглед на бројот на деновите во кои навистина се користени.

Со член 14 од Правилникот се определува дека сопственикот на просторијата, стадионот и сл. (закуподавецот) е должен да склучи со корисникот договор за условите под кои се изведуваат заштитени музички дела и на организацијата за заштита на авторски музички права да им овозможи увид во договорот и во записникот за бруто приходот остварен од продадените влезни билети. Во спротивно, солидарно одговара за плаќање на авторскиот надоместок и за доставување на програмата.

5. Според член 8 став 1 алинеја 6 од Уставот правната заштита на сопственоста е една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија, а со член 30 став 1 од Уставот се гарантира правото на сопственост и правото на наследување.

Со член 47 став 1 од Уставот се гарантира слободата на научно, уметничко и други видови на творештво, а со ставот 2 од овој член на Уставот, се гарантираат правата што произлегуваат од научно, уметничко или друг вид интелектуално творештво.

Според член 3 од Законот за авторското право („Службен лист на СФРЈ“ бр. 19/78, 24/86 и 21/90), кој согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот е преземен како републички пропис, музич-

ките дела се еден од видовите авторски дела врз кои нивните автори имаат авторско право. Согласно член 26 од Законот, авторското право содржи имотно правни, односно материјално правни овластувања (авторски имотни права) и лично правни овластувања (авторски морални права). Според член 27 од Законот, авторските имотни права ги сочинуваат правата на авторот на искористување на делото, а тоа искористување се врши особено со објавување, праработка, репродуцирање, умножување, обработување, прикажување, изведување, пренесување и преведување на делото. Авторското дело, според ставот 3, може да го искористува друго лице само по дозвола на авторот, ако со овој закон не е определено поинаку, а според ставот 4 од овој член на Законот, за секое искористување на авторското дело од страна на друго лице на авторот му припаѓа надомест, ако со овој закон или договор не е определено поинаку.

Со член 56 од Законот се уредува дека авторскиот договор се склучува во писмена форма, а ако не е склучен во таква форма не произведува правно дејство, ако со овој закон не е определено поинаку. Содржината на авторскиот договор описно се определува со член 57 став 1 од Законот, а според ставот 2 од овој член, при утврдувањето на надоместокот за користење на авторското дело, секаде каде што е тоа можно се земаат предвид: квалитетот на делото, можноста за продажба на делото, материјалната корист што другата договорна страна ја постигнува со користење на делото и другите услови со кои можат да се утврдат резултатите што авторското дело ги постигнува во задоволувањето на општествените потреби.

Според член 91 од Законот авторски права врз основа на полномошно од авторот, а за изведување на музички несценски дела (мали права) и без такво полномошно, можат да ги остваруваат организациите на авторите или други организации ако нивната дејност на заштита на авторските права е регистрирана во согласност со Законот.

Согласно член 91-а од законот, ако за јавно изведување на литературни и музички несценски дела не е склучен авторски договор или со договор не е утврдена висината на надоместокот организациите на авторите можат да го остваруваат надоместокот за авторите на тие дела во висина што тие организации ја утврдиле со општите акти.

Според член 94 од Законот приредувачите на културно-уметнички приредби и другите корисници на авторските дела се утврдени како носители на обврската да прибават дозвола за изведување на музичките дела, до организацијата на автори, да достават програма на изведените дела и да уплатуваат авторски надоместоци за искористувањето на тие дела.

Со одредбите на Законот во делот на заштитата на авторското право и казнените одредби (членовите 101, 101-а, 103, 103-а, 104, 105 и 105-а) за тие што не се придржуваат кон одредбите на Законот се предвидени кривични дела и прекршоци и е пропишана парична казна.

Од наведените уставни и законски одредби произлегува дека авторското право претставува посебен облик на сопственичко право врз интелектуалните творби на човекот, кое во себе вклучува и материјално-правни и морални елементи и дека, како такво, ужива посебна заштита. Во оваа смисла, како елемент на неговите материјално-правни аспекти, со Законот е утврден и надоместокот за јавно изведување на музичките дела, чија височина се определува или конкретно – со авторски договор склучен помеѓу авторот и изведувачот, или општо (ако нема склучено авторски договор или со него не е утврдена висината на надоместокот) – со општиот акт на организацијата на соодветната група автори.

Тргнувајќи од содржината на одредбите на член 8 став 2, член 9, член 10 и втората реченица на член 14 од Правилникот, според кои се утврдува зголемен износ на авторскиот надоместок за недоставување на точни податоци, се утврдува двоен износ на висината на надоместокот ако музичките дела се користат без претходна дозвола, односно да се смета дека авторското дело е користено цел месец, без оглед на деновите во кои навистина е користено и се утврдува солидарна одговорност за плаќање на авторски надоместок, според мислењето на Судот, значај воведување на посебен вид санкции како метод на заштита на авторското право. Со таквиот начин на заштита се надминуваат рамките на законските овластувања на организациите на авторите, во конкретниот случај на Сојузот на композиторите на Македонија, со општ акт да ја утврдуваат висината на надоместокот, ако за јавно изведување на музичките несценски дела не е склучен авторски договор или со договорот не е утврдена таквата висина. Исто така, начинот на заштита на авторското право, утврден со оспорените одредби, е во спротивност со одредбите за заштита на тоа право утврден со Законот, според кои, за тие што не се придржуваат кон неговите одредби се предвидени кривични дела и прекршоци и е пропишана висината на паричната казна. Врз основа на тоа, Судот оцени дека тие одредби од Правилникот не се во согласност со Уставот и Законот за авторското право.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У.бр. 287/95

17 јануари 1996 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Јован Проевски, с.р.

115.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 17 јануари 1996 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 46 од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/95).

2. СЕ УКИНУВА времената мерка за запирање од извршување на поединечните акти или дејствија што се преземени врз основа на член 46 од законот означен во точката 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесена иницијатива од Коста Божиновски и уште 16 граѓани од Тетото со Решение У. бр. 293/95 од 6 декември 1995 година поведе постапка за оценување уставноста на член 46 од законот означен во точка 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со Уставот на Република Македонија.

Воедно, Судот ги запре од извршување поединечните акти и дејствија преземени врз основа на оспорениот член 46 од Законот.

5. Судот на седницата утврди дека според член 1 од Законот со овој закон се уредува експропријацијата на сопственоста и правата кои произлегуваат од неа на земјишта, згради и други објекти (недвижности) заради изградба на објекти и изведување на други работи од јавен интерес, утврдување на јавниот интерес и определувањето на праведниот надоместок за експроприрана недвижност.

Во член 2 од Законот е предвидено дека јавен интерес утврден со овој закон е уредувањето, рационалното користење и хуманизацијата на просторот и заштитата и унапредувањето на животната средина и на природата со изградба на објекти и изведување на работи предвидени со актите за планирање на просторот при што таксативно се наведени објектите што се од јавен интерес (пруги, патишта, мостови, аеродроми, центри, објекти за ПТТ сообраќај, објекти за одбраната и цивилната заштита, гранични премини, објекти и постројки за истражување, водостопански објекти, улици, плоштади, паркови, скверови, депонии, гасоводи, наводнување, водоводна канализација и други комунални објекти, објекти за образованието, воспитанието, науката и културата, изградба на населби но само во случај на големи природни непогоди).

Во овој член од Законот исто така е предвидено дека јавен интерес за изградба на објекти и за изведување на други работи можат да се утврдуваат со друг закон.

Како корисник на експропријацијата, според член 3 од Законот е државата, а корисници на експропријацијата можат да бидат и други правни и физички лица кога тоа е определено со посебен закон.

Експропријацијата се врши за потребите на јавните служби, јавните претпријатија, јавните фондови и единици на локалната самоуправа (корисници на експропријацијата).

Оспорениот член 46 се наоѓа во преодните и завршните одредби на Законот и со него е предвидено дека во смисла на член 2 од овој закон, јавниот интерес се смета за утврден за изградба на станбено-деловни комплекси под кои се подразбираат урбани целини со повеќе станбени, деловни или станбено-деловни објекти со придружни содржини и ограничени со соодветни сообраќајници, кога нивната реализација е започната пред влегувањето во сила на овој закон. Постапката за експропријација заради изградба на објектите од став 1 на овој член може да се води во рок од 1 година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Исто така, Судот утврди дека во член 49 од Законот е предвидено дека започнатите постапки за експропријација до влегувањето во сила на овој закон, ќе продолжат според одредбите на овој закон.

6. Со член 30 од Уставот на Република Македонија се гарантира сопственоста и правото на наследување. Сопственоста создава права и обврски и треба да служи за добро на поединецот и на заедницата. Никому не можат да му бидат одземени или ограничени сопственоста и правата кои произлегуваат од неа, освен кога се работи за јавен интерес утврден со закон. Во случај на експропријација на сопственоста или во случај на ограничување на сопственоста се гарантира праведен надоместок кој не може да биде понизок од пазарната вредност.

Од изнесените уставни одредби произлегува дека сопственоста може да се одземе или ограничи само кога за тоа постои јавен интерес кој мора да биде утврден со закон. Исто така, од овие одредби произлегува дека во случај на одземање или ограничување на сопственоста односно во случај на експропријација се гарантира праведен надоместок кој не може да биде понизок од пазарната вредност.

Според тоа заради уставната гаранција за заштита на сопственоста со Уставот не е допуштено јавниот интерес за експропријација да се утврдува со некој друг

акт освен со закон, односно согласно наведената уставна одредба со законот јасно и прецизно треба да се утврди јавниот интерес, при што не е допуштено истиот да се смета дека е утврден врз основа на други акти какви што се урбанистичките планови што според Законот не ја предвидел како основ за постоење на јавен интерес за експропријација.

Тргувајќи од наведените уставни одредби Законот за експропријација во член 2 го утврдил јавниот интерес, при што изградбата на станбено-деловни комплекси не ја предвидел како основ за постоење на јавен интерес за експропријација.

Според тоа, Судот оцени дека член 46 од Законот отстапува од системските решенија утврдени со овој закон и дека со тоа се допушта јавниот интерес да се смета за утврден и за изградба на објекти за кои не е спроведена односно започната експропријациона постапка пред влегувањето во сила на овој закон, а за кои објекти ни пред влегувањето во сила на овој закон не било со закон утврдено постоење на јавен интерес.

Со оглед на тоа што со оспорениот член 46 од Законот не се утврдува јавен интерес, туку се смета дека е веќе утврден таков интерес со други акти со кои е предвидена изградбата на започнатите објекти, кои, пак, не се предвидени во системските решенија на Законот, Судот оцени дека тој не е во согласност со член 30 од Уставот.

Понатаму, со оглед на тоа што оспорениот член од Законот се однесува на правни ситуации кои настанале пред влегувањето во сила на овој закон, а притоа со него не се уредува преоден режим, затоа што истиот е уреден со член 49 и 50 од Законот, Судот оцени дека со тоа се доведува во прашање уставната забрана за повратно дејство на законите утврдени во член 52 став 4 од Уставот.

7. Судот ја укина времената мерка за запирање од извршување на поединечните акти и дејствија преземени врз основа на овој член 46 од Законот затоа што донесе конечна одлука за укинување на овој член од Законот.

8. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

9. Оваа одлука Судот ја донесе, со мнозинство гласови, во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У. бр. 293/95
17 јануари 1996 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Јован Проевски, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка поради исполнување на договор за купопродажба, по тужба на тужителот Шакири Казим Назиф од с. Шемшево – Тетовско, против тужените Шакири Абдураман Али од с. Шемшево и Шакири Абдураман Азби од с. Шемшево, а сега на привремена работа во САД со непозната адреса.

Се повикува тужениот Шакири Абдураман Азби во рок од 30 дена да се јави во судот или да одреди свој полномошник. Во спротивно, на истиот ќе му биде по-

ставен привремен старател прку Центарот за социјална работа – Тетово кој ќе ги застапува неговите интереси се до окончување на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1843/95 год.

(24)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 13292/95, на регистарска влошка бр. 1-44038-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директорот на Претпријатието за производство и трговија „ЕМПРО – ТРЕИД“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, бул. „Илинден“ бр. 3.

Се брише Соња Милетиќ Черепалковска, а се запишува Ненад Милетиќ.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 13292/95. (12757)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 13134/95, на регистарска влошка бр. 1-65463-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за производство, промет и услуги „ВИНОРА“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Кузман Ј. Питу“ бр. 15/3/33.

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01-1/95 од 13.11.1995 год., а основач е Александар Николовски.

Дејности: 011313, 011314, 011315, 011315, 011710, 011721, 011722, 011723, 011724, 011729, 011730, 011741, 011742, 011743, 011749, 011832, 011920, 011941, 011949, 012201, 012321, 012322, 012421, 012429, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012810, 012820, 012820, 013010, 013021, 013022, 013033, 013042, 013050, 013073, 013099, 013113, 013114, 013121, 013122, 013400, 013500, 020121, 020131, 020140, 030003, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090122, 090131, 090139, 090160, 090171, 090179, 090182, 090189, 090201, 090209, 110109, 110301, 110302, 110304, 110304, 110309, 110402, 110403, 110404, 110620, 110902, 110903, 110904, 110905, 110909, 120190; надворешен промет: 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските во тој промет одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Александар Николовски, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 13134/95. (12758)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 13020/95, на регистарска влошка бр. 1-31778-0-0-0, го запиша во судскиот регистар зголемувањето на основачкиот влог на проширувањето на дејностите на Центарот за економско правен консалтинг „ВФ“ д.о. Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 33/2.

Дејност: 120190.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 13020/95. (12759)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 12464/95, на регистарска влошка бр. 1-65367-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство, трговија и услуги „ЈОЦО С.“ увоз-извоз д.о.о. с. Умни Дол, Куманово. Скратено име: ППТУ „ЈОЦО С.“ увоз-извоз д.о.о. с. Умни Дол, Куманово.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1 од 27.10.1995 год., а основач е Јован Стаменковиќ од с. Умни Дол, Куманово.

Дејности: 013010, 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 020140, 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080190, 080201, 080202, 090172, 110909, 110309; надворешен промет: 070310, 070320, услуги на меѓународен транспорт на стоки, меѓународна шпедиција, угостителски и туристички услуги со странство, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на странски стоки од конвентниот склад, малограничен промет со Албанија, Грција и СР Југославија, реекспорт.

Полна ограничувања, целосна одговорност со сите средства со кои располага претпријатието.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Јован Стаменковиќ, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 12464/95. (12760)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12819/95, на регистарска влошка бр. 1-38496-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Приватното претпријатие за туризам и агенциски работи „ЈУ. А. ПАТУВАЊЕ И АВИ-ОСОБРАКАЈ“ д.о.о. бул. Гоце Делчев бр. ГТЦ Мавровка 11 Спрат 2 – Скопје.

Се брише Синаидовиќ Поповиќ Милена, се запишува Дескоска Емилија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12819/95. (12866)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13293/95, на регистарска вложка 1-65487-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основането на претпријатието во приватна сопственост како д.о.о. и запишување право за вршење работи во надворешно трговскиот промет. Претпријатието за транспорт, шпедиција и трговија „ЕУРОТРАНС-РИБИЏА ТРЕЈД“ д.о.о. експорт-импорт Скопје ул. „Беласица“ бр. 6-а.

Оснивачи се Киров Зоран и Аврамов Зоран, а претпријатието е основано со акт за оснивање бр. 01-01 од 30.11.1995 год.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070228, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110109, 110302, 110303, 110309, 110909, Промет со некретнина, 070310, 070320, застапување странски фирми и реекспорт, посредување во надворешно трговскиот промет, комисиони работи, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, услуги на меѓународна шпедиција, слободни царински продавници-фришопи.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во своје име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целиот свој имот.

Лице за застапување е Киров Зоран, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13293/95. (12842)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12075/95, на регистарска вложка 1-45483-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето, проширувањето на дејноста и зголемувањето на оснивачкиот влог. Претпријатието за трговија на големо и мало со лекови и конвентуално ускладиштување „ФАРМАК“ д.о.о. експорт-импорт Скопје ул. Маршал Тито бр. 13-а.

Седиштето на претпријатието се менува и во иднина ќе се води на ул. Самовилова“ бр. 104 Скопје. Се проширува дејност во внатрешен промет со: 110309. Се проширува дејност во надворешен промет со:

- реекспорт
- меѓународна шпедиција

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12075/95. (12843)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11963/95, на регистарска вложка 1-65220-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основането на претпријатието. Претпријатието за производство, трговија и услуги „ДАЦА-КОМ“ увоз-извоз д.о.о. Скопје Бул. „Јане Сандански“ бр. 9-1/1, Скопје.

Дејности: 012611, 012612, 012613, 01264, 012615, 012621, 012622, 012623, 012624, 012691, 012699, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 090150, 090160, 110303, 110309, 110909, 011920, 10109, 070310, 070320. Надворешна трговија: 070310, 070320, образование и воспитна дејност - подучување, маркетинг туризам, инженеринг, посредување и консалтинг.

Претпријатието во правниот промет истапува во своје име и за своја сметка. Претпријатието за превземните обврски во правниот промет одговара со целокупниот имот.

Лице за застапување е Драгича Јовички, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11963/95. (12844)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11325/95, на регистарска вложка 1-38467-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето за застапување.

Се брише досегашниот застапник Селадия Зекир, директор без ограничување, се запишува нов застапник Кериман Зекир директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11325/95. (12845)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12853/95, на регистарска вложка 1-5249-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на оснивачот и презимето на оснивачите и директорот.

Истапува основачот Кедерова Зујца.

Ново презиме на основачот Саркоска Ева. Се брише Дедерова Ева, се запишува Саркоска Ева.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12853/95. (12846)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13101/95, на регистарска вложка 1-60603-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основачот и директорот. Претпријатието за производство, промет и услуги „ГРАДИКА С“ д.о.о. експорт импорт Скопје ул. Петар Чајковски бр. 5.

Истапува основачот Стефановски Ристо, а пристапува Стефановска Јордан. Се брише Стефановски Ристо, се запишува Стефановска Надница.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13101/95. (12847)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 49/96 од 19.1.1996 година е отворена ликвидациона постапка над должникот ППТ „Хипел“ од Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 72-6/42.

За ликвидационен управник е одреден Јовчевски Градимир од Скопје, ул. „Зеленгора“ бр. 22, телефон 203-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, од стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 26.11.1996 година во 8,30 часот соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (171)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 34/96 од 19.1.1996 година е отворена ликвидациона постапка над должникот СЗ „Копрос“ од Скопје, ул. „Павле Илџиќ“ бр. 6/2-13.

За ликвидационен управник е одреден Јовчевски Градимир од Скопје, ул. „Зеленгора“ бр. 22, телефон 203-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, од стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 26.11.1996 година во 8,20 часот соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (172)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 32/96 од 19.1.1996 година е отворена ликвидациона постапка над должникот ПТУ „Маја Ас“ од Скопје, ул. „Горги Казенов“ бр. 26.

За ликвидационен управник е одреден Јовчевски Градимир од Скопје, ул. „Зеленгора“ бр. 22, телефон 203-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, од стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 26.11.1996 година во 8,15 часот соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (173)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 54/96 од 19.1.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Приватното трговско претпријатие „Евро-Интернационал“ увоз-извоз ДОО Скопје, ул. „Востаничка“ бр. 23-8 и број на жиро сметка 40100-601-256893.

За ликвидационен управник се определува Марко Ѓурчиновски од Скопје, ул. „Љуба Петровиќ“ бр. 8, телефон 263-975.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, од стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 5.11.1996 година во 11,00 часот соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (184)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 419/95 од 29.XII.1995 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за промет на големо и мало „Чајлане-Комерц“ ц.о. - Скопје - с. Чајлане.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, од стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 1.11.1996 година во 9,00 часот соба број 53-а при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (185)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 74/96 од 26.1.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Трговското - производно претпријатие „Ил-Пром“ ц.о. експорт-импорт, Тетово, со седиште на ул. „Предраг Јанчевски“ бр. 8 и со жиро сметка 41500-601-35342.

За ликвидационен управник се определува Илија Димитријевиќ од Скопје, ул. „Димо Хаџидимов“ бр. 41-а, телефон 203-937.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, од стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 21.11.1996 година во 11,00 часот соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (186)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението IV Л.бр.51/96 од 24.1.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Трговското претпријатие „Емоцдела Комерц“ увоз-извоз д.о.о. - Скопје, ул. „Злетовска“ бр. 28.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 01.III.1996 година во 8,30 часот во соба број 53-а на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје

(163)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.бр. 70/96 од 25.I.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Трговското претпријатие „Ман-Комерц“ експорт-импорт ц.о. од Скопје, ул. „Вслоградска“ бр. 13/3-1 со жиро сметка 40100-601-37069.

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од Скопје ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, тел. 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник за 01.III.1996 година во 9 часот во соба бр. 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(164)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.бр. 69 од 25.I.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, трговија и услуги „Викотекс“ увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. „Лука Геров“ бр. 46/4-I со жиро сметка 40120-601-78604.

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, тел. 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 01.III.1996 година во 9 часот во соба бр. 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(165)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.бр. 71/96 од 25.I.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Производното трговско услужно претпријатие на големо и мало „Дрин-Импец“ д.о.о. експорт-импорт од Тетово, ул. „Охридска“ бр. 43, со жиро сметка 41500-601-11833.

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34 тел. 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците на ликвидациониот должник да ги намират долговите без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 1.III.1996 година во 9 часот во соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(166)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.бр. 297/95 од 23.I.1996 заклучена е ликвидационата постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги „Елан-55“ од Тетово, ул. „Предраг Јанчевски“ бр. 36.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(167)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.бр. 60/96 од 23.I.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија на големо и мало „Омни-Комерц“ ц.о. увоз-извоз од Скопје, ул. „Љуботенски пат“ бр. 48-6, со жиро сметка 40100-601-24118.

За ликвидационен управник е определен Спиро Митревски од Скопје ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, тел. 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со доказ. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите за 29.II.1996 година во 9 часот во соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје

(168)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.бр. 59/96 од 23.I.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Мешовитото претпријатие за трговија и транспорт „РББ“ експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул. „Пошта-2“ со жиро сметка 40100-601-271456.

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34 телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите за 29.II.1996 година во 9 часот во соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(169)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението РЛ бр. 174/95 од 29.XII.1995 година, над СЗ „Нов Дом“ – Битола, отвори ликвидациона постапка во не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(148)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 52/96 од 24.I.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија на големо и мало „Мало-Комерц“ увоз-извоз д.о.о. – Скопје, бул. „Македонско-Косовска бригада“ бр. 28-2, Скопје.

За ликвидационен управник е определен Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 01.III.1996 година, во 8,30 часот во соба број 60 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје

(161)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 53/96 од 24.I.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, трговија и услуги „Ар-92“ ц.о. експорт-импорт, с. Долно Свиларе – Скопје.

За ликвидационен управник е определен Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 01.III.1996 година, во 8,20 часот во соба број 60 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје

(162)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1761/94 од 10.V.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ИП „Европа-92“ од Кавадарци, ул. „М. Тито“ 66.

За стечаен судија е одреден Бранко Ордановски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Темков Јордан, ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 6/6, телефон 78-575.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 05.II.1996 година, во 10,35 соба број 83, при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(177)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението на овој суд Ст. бр. 2047/93 од 13.XI.1995 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за надворешен промет „ЛЕОН-М“ од Скопје, ул. „Луј Пастер“ бр. 3.

За стечаен судија е одреден Љупчо Хаџидимов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Марко Гурчиновски од Скопје, ул. „Љуба Петровиќ“ бр. 8, телефон 263-975.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 18.II.1996 година, во 9,35 соба број 154, при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(170)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1643/95 од 17.I.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ИПТ „Јавор“ од Скопје, ул. „Горге Андреевски – Кул“ бр. 1.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Божиновски Младен од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 26.II.1996 година, во 8,30 часот во соба број 83 при овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје. (174)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 720/93 од 04.I.1996 година, заклучена е стечајната постапка над должникот Претпријатие „Телефон Комерц“, ул. „Товарник“ бр. 15, Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (175)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1562/95 од 17.I.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот ПТ „РИЗ Техника“ од Скопје, ул. „Гито Михајловски“ бр. 10-3/11.

За стечаен судија е одредена Јелица Серафимовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Томо Пановски од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 64/2-9, телефон 413-422.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 11.III.1996 година, во 8,20 часот, во соба број 53-а, при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (178)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1141/95 од 05.X.1995 година, е отворена стечајна постапка над должникот ПТ „Фруктона“ од с. Арачиново – Скопје.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Кипровски Радослав од Скопје, ул. „АСНОМ“ бр. 8/3-36, телефон 415-054.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 5.III.1996 година, во 10,50 часот, во соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (179)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат под назив: „Претпријатието во општествена сопственост – Ветеринарно сточарски центар „Тодор Велков“ Ц.О. – Куманово“ (558)

Тркалезен печат од назив: „Јавно претпријатие за берзанско работење „Агро – Берза“ со П.О. – Скопје“ 1.“ (557)

Тркалезен печат од назив: Д.О.О. „Уно-Трејд“ – Скопје, Претпријатие за производство, трговија и услуги“.

Се огласуваат за неважни следните документи:

Работна книшка со рег. бр. 7986, издадени од СО – Ресен на име Хустресовски Неџат, ул. „Мите Трајчевски“ бр. 46, Ресен. (558)

Пасош бр. 523150/95, издаден од ОВР – Струга на име Шеји Селим, с. Велешта, Струга. (560)

Пасош бр. 112152, издаден од УВР – Куманово на Имер Салихи, с. Опаје, Куманово. (460)

Пасош бр. 204827/94, издаден од УВР – Куманово на име Мухамет Сали, с. Опае, Куманово. (461)

Пасош бр. 52141/93, издаден од УВР – Струга издаден од Тефур Дервиш, с. Ливада, Струга. (462)

Пасош бр. 0233844/1994 год., издаден од УВР – Тетово на име Хамси Мустафи, ул. „Преспанска“ бр. 5, Тетово. (463)

Пасош бр. 514848/95, издаден од УВР – Тетово издаден од Анета Василенко, с. Брвеница, Тетово. (464)

Пасош бр. 257229/94, издаден од УВР – Струмица на име Грамбозовски Динка, с. Велуса бр. 144, Струмица. (559)

Пасош бр. 0383565, издаден од УВР – Прилеп на име Наумоски Марјан, ул. „Илија Игески“ бр. 53, Прилеп. (462-а)

Пасош бр. 526511/95, издаден од УВР – Струга на име Хани Башким, с. Велешта, Струга. (459-а)

Пасош бр. 78133/93, издаден од ОВР – Струга на име Максоти Весел, с. Калишта, Струга. (459-б)

Пасош бр. 0179553/94, издаден од ОВР – Делчево на име Жешов Живко, Македонска Каменица – Делчево. (559-а)

Здравствена легитимација, издадена во Свети Николе на име Ангел Димитров, ул. „Питу Гули“ бр. 100, Свети Николе. (454)

Работна книшка, издадена во Свети Николе на име Ангел Димитров, ул. „Питу Гули“ бр. 100, Свети Николе. (455)

Чековна картичка бр. 0103265/10 и чекови од бр. 10002753294 до 10002753302, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Санде Давидовски, Скопје. (185)

Чек бр. 02478406, издаден на тековна сметка бр. 9592/90 од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Фатмире Концели, Скопје. (186)

Пасош бр. 12928/93, издаден од УВР – Скопје на име Борис Тодоров, ул. „11 Октомври“ бр. 18/30, Скопје. (568)

Пасош бр. 621084/95, издаден од УВР – Скопје на име Наташа Димовска, ул. „Петар Делян“ бр. 11/5-23, Скопје. (569)

Пасош бр. 0575492, издаден од ГУВР – Скопје на име Перо Божиновски, ул. „Ван Гог“ бр. 28-б, Скопје. (560-а)

Пасош бр. 792856/95, издаден од УВР – Скопје на име Шабан Мустава, ул. „Виетнамска“ бр. 91-б, Скопје. (561)

Пасош бр. 479425/94, издаден од УВР – Скопје на име Владо Димитровски, ул. „Благоја Стевковски“ бр. 25/2-19, Скопје. (562)

Пасош бр. 607925/95, издаден од УВР – Скопје на име Шукури Баланца, Скопје. (563)

Пасош бр. 425913/94, издаден од УВР – Скопје на име Душко Арнаудовски ул. „К.Ј. – Питу“ бр. 19/6-4, Скопје. (564)

Пасош бр. 158759/94, издаден од УВР – Скопје на име Аки Рамаданов, ул. „М. Тито“ бр. 5, с. Арачиново, Скопје. (565)

Пасош бр. 555680/95, издаден од УВР – Скопје на име Валентин Китановски, ул. „Финска“ бр. 82, Скопје. (566)

Пасош бр. 686418/95, издаден од УВР – Скопје на име Неџат Ватик, ул. „Менделева“ бр. 24, Скопје. (567)

Пасош бр. 129598/93, издаден од УВР – Скопје на име Мухарем Ајдини, ул. „2“ бр. 107, с. Кондово, Скопје. (568)

Чековна картичка бр. 579/86, и чекови од бр. 2719170 до 2719176, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Светлана Цветановска-Арсовска, Скопје. (187)

Чекови од бр. 1414450 до 1414459 од тековна сметка бр. 206049407, издадено од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Петруна Ѓелева, Скопје. (188)

Чекови од бр. 2478371 до 2478378 од тековна сметка бр. 77653-39, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Новица Блажевски, Скопје. (189)

Чекови од бр. 36018762 до 36018770 издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Кирил Бојациев не се објавувани од 05.X.1990 год. до 07.XII.1992 година во „Службен весник на РМ“ – Скопје. (190)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Хабзи Илијаз, Скопје. (148)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Садик Османи, Скопје. (149)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Горан Илиевски, Скопје. (150)

Чековна картичка бр. 11476223 и чековите бр. 2735519 и 2735518, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Пандора Смилева, Скопје. (151)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Десанка Тодоровска, Скопје. (152)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Гоце Стојковски, Скопје. (153)

Индекс бр. 11959, издаден од Медицински факултет – Скопје на име Славница Тетиковиќ, Скопје. (154)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Благој Механџински, Скопје. (155)

Ученичка книшка, издадена од СМУЦ „Д-р Панче Караџов“ – Скопје на име Димовска Б. Цветанка, Скопје. (156)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Цеваир Адем, Скопје. (157)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Драган Милосављевиќ, Скопје. (158)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Весна Милосављевиќ, Скопје. (159)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Момчило Момчиловиќ, Скопје. (160)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Бекир Даутовски, с. Батинци, Скопје. (161)

Пасош бр. 0409124, издаден од УВР – Тетово на име Шабам Рамадани, с. Вејде, Тетово. (561-а)

Пасош бр. 0100883/93, издаден од УВР – Неготино на име Димитар Поп-Петровски, ул. „Антигона“ бр. 11, Неготино. (561)

Пасош бр. 246416/94, издаден од УВР – Тетово на име Салији Рамадан, с. Челопек, Тетово. (562)

Пасош бр. 0267190/94, издаден од УВР – Куманово на име Неџарије Реџеми, ул. „Црнотравска“ бр. 44, Куманово. (563)

Чековна картичка бр. 892-18 и чекови од бр. 78470 до 78474, издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје – Филијала – Ресен на име Слободанка Родевска, Ресен.

Сертификат за друмско возило СК 130 АК, издадено од Царинарница – Скопје на име Претпријатије „Нодус“ увоз-извоз – Скопје. (565)

Образец М1/М2 на име Зоран Атанасоски, вработен во ППП „Коско Комерц“ – Скопје. (566)

Пасош бр. 434732/94, издаден од ГУВР – Скопје на име Исмаил Биџали, ул. „Серава“ бр. 64/3, Скопје (465)

Пасош бр. 707405/95, издаден од УВР – Скопје на име Винко Милевски, ул. „Павле Илиќ“ бр. 15-11/20, Скопје (466)

Пасош бр. 621889/95, издаден од ГУВР – Скопје на име Енис Даздаревиќ, ул. „Никола Петров“ бр. 50-6, Скопје. (467)

Пасош бр. 033146/93 год., издадено од ГУВР – Скопје на име Ацо Најдовски, ул. „Народен фронт“ бр. 19/4-14, Скопје. (468)

Пасош бр. 705460/95, издаден од УВР – Скопје на име Ерол Синани, ул. „Марко Крале“ бр. 10, Скопје. (469)

Пасош бр. 789660/95, издаден од УВР – Скопје на име Чедомир Бриџарчевски, с. Вучидол, ул. „72“ бр. 3-в, Скопје. (470)

Пасош бр. 7200873/95, издаден од УВР – Скопје на име Милан Ненков, Скопје. (471)

Пасош бр. 060099/93, издаден од УВР – Скопје на име Јанаки Костов, ул. „474“ бр. 19, Скопје. (472)

Пасош бр. 538833/94, издаден од УВР – Скопје на име Милка Стефкова, ул. „Цветан Димов“ бр. 134, Скопје. (473)

Пасош бр. 537621/94, издаден од УВР – Скопје на име Стефков Томислав, ул. „Цветан Димов“ бр. 134, Скопје. (474)

Пасош бр. 477499, издаден од ГУВР – Скопје на име Здравко Јосифовски, ул. „Ресенска“ бр. 4, Скопје. (475)

Пасош бр. 678688/95, издаден од УВР – Скопје на име Бранимир Ристик, ул. „Никола Тесла“ бр. 16-1/7, Скопје. (476)

Пасош бр. 679819/95, издаден од УВР – Скопје на име Коца Михајловска, Скопје. (477)

Пасош бр. 356690/94, издаден од УВР – Скопје на име Сезгин Демески, с. Љубош, Скопје. (478)

Пасош бр. 124573/93, издаден од УВР – Скопје на име Вера Мештеровиќ, ул. „Мишко Михајловски“ бр. 19, Скопје. (479)

Пасош бр. 212166/94, издаден од УВР – Скопје на име Марјан Ничевски, ул. „Сандански“ бр. 46/4-6, Скопје. (480)

Пасош бр. 128741/93, издаден од ГУВР – Скопје на име Игор Стојчевски, бул. „Јане Сандански“ бр. 35/2-8, Скопје. (481)

Пасош бр. 215965/94, издаден од УВР – Скопје на име Абдула Идризи, ул. „Дижонска“ бр. 40-а, Скопје. (482)

Пасош бр. 5642/92, издаден од УВР – Скопје на име Марјонка Караџовска, ул. „Кораб“ бр. 3-6, Скопје. (483)

Пасош бр. 0290182, издаден од УВР – Кочани на име Ефремов Круме, ул. „М. Тито“ бр. 28, Кочани. (484-а)

Пасош бр. 445205/94, издаден од УВР – Скопје на име Елми Керими, с. Средно Коњари, Скопје. (485-а)

Пасош бр. 0339006 издаден од ОВР Ресен на име Колкановски Кире, Ресен. (57-а)

Пасош бр. 51804 издаден од ОВР Струга на име Себаедин Кира, с. Бицево, Струга. (571-а)

Пасош бр. 0163948 на име Адеми Умрија, с. Челопек, Тетово. (572-а)

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ГП „Илинден“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 17.01.1996 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на Претпријатието на лица кои го преземаат управувањето.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа ул. „Велько Влаховиќ“ бр. 26 – Скопје во време од 7,30 до 15,30 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ДОО „ЖИТО ЛЕБ“ – Охрид

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на Претпријатието на лица кои го преземаат управувањето.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа ул. „15-ти Корпус“ бр. 2. во време од 8 до 15 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ДОО „Кик“ – Куманово

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 17.01.1996 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на Претпријатието на лица кои го преземаат управувањето.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа ул. „Јоско Илиевски“ бр. 49 во време од 8 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „АЛКАЛОИД“ – Берово

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на Претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа ул. „Маршал Тито бр. 5 Берово во време од 7 до 15,00 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ОП ХЕК „Југохром“ – Јегуновце

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на Претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, во време од 7 до 15,00 часот во Јегуновце.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „МАКЕДОНИЈА СТАКЛО“ – Битола

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 17.01.1996 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на Претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Индустриска“ бб Битола во време од 09 часот до 11 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „ГРОЗД“ – Струмица.

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лицата кои го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Стадион“ бб во време од 7 до 15 часот. (180)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Младост“ – Демир Хисар.

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Битолска“ бб Демир Хисар во време од 7 до 14 часот. (181)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „АВТО РЕ-МОНТ“ – Кавадарци.

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието е извршена со: издавање на удели заради прибавување на дополнителен капитал.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Шипка“ бб Кавадарци во време од 8 до 14 часот. (182)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „ИНТЕР-ПРОМЕТ“ АД – Тетово

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Илинденска“ 18/А во време од 9 до 13 часот. (183)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал А.Д. „ПА-ЛАСТУРИСТ“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 15.11.1995 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа во ГТЦ кула 3/3 во Скопје во време од 8 до 16 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал А.Д. „БИСЕРКА“ – Куманово

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 17.01.1996 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа ул. „Плоштад Југославија“ б.б. Куманово. во време од 8 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал А.Д. „ФУ-СТЕЛАР КО – БОРЕЦ“ – Битола

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: преостапување на останатиот дел на непродадените акции на Агенцијата на Република Македонија.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Индустриски дел на град“ бб во Скопје во време од 07 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал А.Д. „СИГУРНОСНО СТАКЛО“ – Прилеп

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лицата кои го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Моша Пијаде“ бб во време од 8 до 14 часот. (213)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал А.Д. за производство на ориз, мелнички и пекарски производи и промет „ЖИТО ОРИЗ“ – Кочани.

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 5.01.1995 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Индустриска“ бр.1 – Кочани во време од 9 до 14 часот. (214)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал П.О.С. Рудници и индустрија за јаглен и неметали „Брик“ – Берово

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Загребска“ бб во Скопје во време од 07,00 до 15,00 часот. (215)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „НА-ПРЕДОК“ – Тетово

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лицата кои го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „120“ – 66 – Тетово во време од 10 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „ВИДЕО ИНЖЕНЕРИНГ“ – Охрид

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 17.01.1996 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со откуп на Претпријатието во комбинација со претварање на побарувањата на доверителите во траен влог.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „15 Корпус“ 28 Охрид во време од 7 до 15,00 часот.

Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94 и 62/95), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Платата по работник која претставува основица за пресметување на даноците и придонесите од плата за месец јануари 1996 година неможе да изнесува помалку од утврдената по одделни гранки и тоа:

Шифра	Гранка	Основица
0101	Електростопанство	6.942
0102	Производство на јаглен	6.816
0105	Производство на нафтени деривати	9.965
0106	Производство на железна руда	6.358
0107	Црна металургија	4.562
0108	Производство на руди на обоени метали	5.656
0109	Производство на обоени метали	9.517
0110	Преработка на обоени метали	6.360
0111	Производство на неметални минерали (без градежен материјал)	3.795
0112	Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)	4.472

0113	Металопреработувачка дејност	4.204
0114	Машиноградба	5.541
0115	Производство на сообраќајни средства	4.436
0117	Производство на електрични машини и апарати	4.128
0118	Производство на базни хем. производи	7.106
0119	Преработка на хемиски производи	7.718
0120	Производство на камен, чакал и песок	5.544
0121	Производство на градежен материјал	9.708
0122	Производство на режана граѓа и плочи	3.882
0123	Производство на финални произв. од дрво	3.211
0124	Производство и преработка на хартија	6.211
0125	Производство на текстил. предива и ткаен.	3.596
0126	Произв. на готови текстилни производи	3.434
0127	Производство на кожа и крзно	2.412
0128	Произв. на кожни обувки и галантерија	1.217
0130	Производство на прехранбени производи	6.873
0131	Производство на пијалаци	7.493
0132	Производство на добиточна храна	6.591
0133	Производство и преработка на тутун	7.158
0134	Графичка дејност	4.295
0135	Собирање и примарна преработка на индустриски отпадоци	7.280
0139	Производство на разновидни производи	6.227
0201	Земјоделско производство	4.558
0202	Земјоделски услуги	7.342
0203	Рибарство	5.273
0300	Шумарство	5.549
0400	Водостопанство	6.199
0501	Високоградба	4.050
0502	Нискоградба и хидроградба	4.961
0503	Инсталатерски и завршни работи во градежништвото	4.161
0601	Железнички сообраќај	5.882
0604	Воздушен сообраќај	9.888
0605	Друмски сообраќај	4.769
0606	Градски сообраќај	6.650
0608	Претоварни услуги	–
0609	ПТТ услуги и врски	7.907
0701	Трговија на мало	4.796
0702	Трговија на големо	8.243

0703 Надворешна трговија	7.534
0801 Угостителство	4.440
0802 Туристичко посредување	6.009
0901 Занаетчиски услуги и поправки	5.836
0902 Лични услуги и услуги на домаќинство	4.889
1001 Уредување на населби и простори	6.820
1002 Станбена дејност	9.931
1003 Комунална дејност	6.115
1101 Банкарство	7.482
1102 Осигурување на имоти и лица	11.944
1103 Услуги во областа на прометот	11.038
1104 Проектир. и сродни техн. услуги	5.537
1105 Геолошки истражувања	6.055
1106 Истражувачко развојна работа (освен научно истражувачка)	5.677
1109 Деловни услуги	8.878
1201 Образование	5.942
1202 Научно – истражувачка дејност	6.713
1203 Култура, уметност и информации	6.175
1204 Физичка култура и спорт	5.322
1301 Здравствена заштита	6.365
1302 Општествена заштита на децата и младината и социјална заштита	5.044
1401 Органи на државна власт, единици на локална самоуправа и други облици	6.317
1402 Самоуправни интересни заедници	6.599
1403 Здруженија	8.661
1404 Политички партии и општествени организации и здруженија и други организации	7.620

Министер
за труд и социјална политика,
Илјаз Сабриу, с.р.

Врз основа на член 12 од Законот за персоналниот данок од доход („Службен весник на Република Македонија“, број 80/93, 3/94 и 70/94), Министерство за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник во Републиката за месец јануари 1996 година која се применува за аконтативно пресметување на персоналниот данок од доход изнесува 8.900,00 денари.

Министер
за труд и социјална политика,
Илјаз Сабриу, с. р.

СОДРЖИНА

Страна

99. Указ за поставување вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Мисијата на Република Македонија при Европската Унија	133
100. Указ за поставување вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Демократска Народна Република Кореа	133
101. Указ за поставување вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Молдова	133
102. Одлука за разрешување од функцијата судија на Окружниот стопански суд во Скопје	133
103. Одлука за определување бројот на судните во основните судови	134
104. Одлука за износот на премијата за млекото во 1996 година	134
105. Одлука за премија на шеќерна репа од родот во 1996 година	134
106. Одлука за премија на сончоглед и маслодајна репка од родот во 1996 година	134
107. Одлука за промет со замена на правото на користење на деловни простории	135
108. Решение за именување членови на училишните одбори во основните училишта на подрачјето на општината Центар – Скопје	135
109. Решение за именување членови на училишните одбори на основните училишта на подрачјето на општината Карпош – Скопје	135
110. Решение за именување членови на училишните одбори на основните училишта на подрачјето на општината Гази Баба – Скопје	137
111. Решение за именување членови на училишните одбори во одделни основни училишта на подрачјето на општината Чаир – Скопје	137
112. Решение за именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Нецати Зекирија“ – с. Коџаџик – Дебар	138
113. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот и постапката за исплата на денарски средства од депонираните девизни влогови на граѓаните	138
114. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 287/95 од 17 јануари 1996 година	142
115. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 293/95 од 17 декември 1996 година	143

Објава за плата по работник која претставува основица за пресметување на даноците и придонесите од плата за месец јануари 1996 година	151
Објава за просечната месечна нето плата по работник во Републиката за месец јануари 1996 година	152

Меѓународни договори – додаток I-XII